



Camellia
TRAVEL AGENCY

Since 1989..



Where even angels come for a holiday

КАМЕЛИЈА ТУРС ДОО
email: info@camelliatravel.com.mk
www.camelliatravel.com.mk

А- ЛИЦЕНЦА
No. 202

Ул. Филип Втори Македонски
бр.5 Локал 1 -1000 Скопје,
тел: 02 3232-916, 3162916

АТИНА

Термин: 15.03 - 19.03.2023

(4 дена / 2 ноќи)

1 Ден Скопје - Атина

Состанок на групата во 21 час. Поаѓање кон Атина. Ноќно патување преку граничниот премин Богородица. Попатни паузи за одмор и царински формалности.

2 Ден| Атина

Пристигнување во утринските часови во Атина-центар на културата и уметноста во период кога повеќето европски градови не постојат. Факултативен панорамски разглед: Храмот на Зевс, стадионот на Панатанаикос – каде се одржани првите модерни олимписки игри во 1896 година, Кралската градина, црквата Св.Павле, Собранието, градските плоштади Омонија и Синтагма, трите неокласични згради: колеџот, универзитетот и националната библиотека се само дел од убавината на денешната Атина. Разгледот завршува со посета на бисерите на Атина – (Факултативно) Посета на древниот Акропол со храмовите посветени на Божицата Ника-Партенон и Еретеон. Сместување во хотел. Моност за факултативна вечера во таверна. **Ноќевање.**

3 Ден Атина - Пелопонез - Атина

Појадок во хотел. Факултативен излет на Пелопонез, областа Аргонида и посета на: Коринтскиот канал (ги поврзува Егејското и Јонското море), Епидaurus (најакустичниот антички амфитеатар), гратчето Нафплион (поранешна престолнина на Грција) и Микена (древниот град на митскиот крал Агамемнон). Потоа време за одмор со можност за ручек во локална таверна, Прошетка низ Плака, Враќање во Атина во вечерните часови. Слободна вечер за индивидуални активности. **Ноќевање.**

4 Ден Атина -Сунион-Термопили-Македонија

Појадок. По појадокот напуштање на хотелот. Факултативна посета и најужниот врв на - р`тот Сунион, на кој се наоѓаат храмот посветен на богот на морето Посејдон, по кратка пауза за минување кон Термопилите каде што може да се види споменикот на спартанскиот крал Леонида Патувањето продолжува кон Радовиш со попатни паузи.

5 Ден Скопје

Пристигнување во утринските часови Скопје

ЦЕНА НА АРАНЖМАН ПО ЛИЦЕ ИЗНЕСУВА: 160€

(Можност за уплата на 3 рати по 3.306 денари до тргнување)



Camellia
TRAVEL AGENCY

Since 1989..



Where even angels come for a holiday

КАМЕЛИЈА ТУРС ДОО
email: info@camelliatravel.com.mk
www.camelliatravel.com.mk

A- ЛИЦЕНЦА
№. 202

Ул. Филип Втори Македонски
бр.5 Локал 1 -1000 Скопје,
тел: 02 3232-916, 3162916

Во цената е вклучено:

- Превоз со автобус на наведената релација;
- Разглед на Атина со локален туристички водич
- Хотелско сместување во 1/2 соби во Атина на база 2 ноќевања со појадок Hotel 4*
- Пратител од агенцијата за време на целото патување;
- Организација и водство од страна на агенцијата.

Во цената не е вклучено:

- Акропол во Атина со влезница и водич 25€
- Полудневен излет Сунион и Термополитите - 25€
- Факултативен излет на Пелопонез 40€ +влезници за театарот во Епидариус(6€) и Микена(6€)
- Вечера во Таверна
- Патничко осигурување 5€;

Напомени:

- Организатор на аранжманот е Т.А. Камелија Турс;
- Цените на аранжманот се дадени во евра за уплата во денарска противвредност, курс 1 евро = 62 мкд;
- За реализација на аранжманот се потребни минимум пријавени 38 патника;
- За ова патување мора да имате пасош кој има важност од минимум 90 дена по завршувањето на аранжманот;
- Организаторот го задржува правото да ја промени цената на аранжманот во случај на промена на цената на превозот или хотелот;
- Во случај на недоволен број на пријавени патници организаторот го задржува правото да го откаже во целост аранжманот 5 дена пред датумот на започнување на истиот;
- Организаторот го задржува правото за промена на цените на факултативните излети, во случај на промена на цената на влезниците на локалитетите и музеите;
- За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата;
- Организаторот го задржува правото за промена на редоследот на реализација на програмата;
- Организаторот на патувањето го задржува правото за промена на програмата за патување во случај на непредвидени објективни причини, како на пример: застој на граница, доцнење на летот, застој во сообраќајот, затвореност на некој од локалитетите предвиден за посета и слично.

За оваа програма важат општите услови за патување на СКТМ и Т.А.Камелија Турс